

Концизни

**33 СТРАТЕГИИ ЗА
ВОЈУВАЊЕ**

Концизни
33 СТРАТЕГИИ ЗА

**В
О
Ј
У
В
А
Њ
Е**

РОБЕРТ ГРИН



Наслов на оригиналот

33 Strategies of War

Robert Greene

Copyright © Robert Greene and Joost Elffers, 2006, 2007

Translation Copyright © за македонското издание, ИКОНА, 2009

Превод од англиски

Вања Димитриевски

Лектура

Никола Мадешовски

Графичка подготовка

ИКОНА

CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“, Скопје

ISBN 978-9989-168-94-9

СОДРЖИНА

ДЕЛ I: САМОУПРАВУВАНА ВОЈНА

1 [13]
ОБЈАВЕТЕ ИМ ВОЈНА НА СВОИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ:
СТРАТЕГИЈА НА ПОЛАРИЗАЦИЈА

2 [19]
НЕ ВОДЕТЕ ЈА ПОСЛЕДНАТА ВОЈНА:
СТРАТЕГИЈА НА УМСТВЕНА ГЕРИЛСКА ВОЈНА

3 [25]
ВО МЕТЕЖОТ ОД НАСТАНИ, НЕ ГУБЕТЕ ЈА
СМИСЛАТА ЗА РАСУДУВАЊЕ:
СТРАТЕГИЈА НА ПРОТИВТЕЖА

4 [33]
СОЗДАДЕТЕ ЧУВСТВО НА ИТНОСТ И ОЧАЈ:
СТРАТЕГИЈА НА МРТВА ПОЧВА

ДЕЛ II: ОРГАНИЗАЦИСКО (ТИМСКО) ВОЈУВАЊЕ

5 [41]
ИЗБЕГНУВАЈ ГИ ЗАМКИТЕ НА ГРУПНОТО
ОДЛУЧУВАЊЕ:
СТРАТЕГИЈА ЗАПОВЕДАЈ И КОНТРОЛИРАЈ

6 [47]
РАЗДЕЛИ ГИ СВОИТЕ СИЛИ:
СТРАТЕГИЈА НА КОНТРОЛИРАН ХАОС

7 [51]

**ПРЕТВОРЕТЕ ЈА СВОЈАТА ВОЈНА ВО КРСТОНОСЕН
ПОХОД:
СТРАТЕГИИ ЗА МОРАЛОТ**

ДЕЛ III: ДЕФАНЗИВНО ВОЈУВАЊЕ

8 [61]

**ВНИМАТЕЛНО ОДБИРАЈТЕ ГИ СВОИТЕ БИТКИ:
СТРАТЕГИЈА НА ИДЕАЛНА ЕКОНОМИЈА**

9 [67]

**ПРЕСВРТ:
СТРАТЕГИЈА НА ПРОТИВНАПАД**

10 [73]

**СОЗДАДЕТЕ ЧУВСТВО НА ЗАКАНА:
СТРАТЕГИИ ЗА ЗАПЛАШУВАЊЕ**

11 [79]

**РАЗМЕНЕТЕ ГО ПРОСТОРОТ ЗА ВРЕМЕ:
СТРАТЕГИЈА НА НЕЗАИНТЕРЕСИРАНОСТ**

ДЕЛ IV: ОФАНЗИВНО ВОЈУВАЊЕ

12 [85]

**ГУБЕТЕ БИТКИ, НО ДОБИЈТЕ ЈА ВОЈНАТА:
СТРАТЕГИЈА НА ВЕЛИЧИНА**

13 [93]

**ЗАПОЗНАЈТЕ ГО СВОЈОТ НЕПРИЈАТЕЛ:
СТРАТЕГИЈА НА РАЗУЗНАВАЊЕ**

- 14 [99]
СКРШЕТЕ ГО ОТПОРОТ СО БРЗИНА И
ИЗНЕНАДУВАЊЕ:
СТРАТЕГИЈА БЛИЦКРИГ
- 15 [103]
КОНТРОЛИРАЈТЕ ЈА ДИНАМИКАТА:
СТРАТЕГИИ ЗА ПРИНУДУВАЊЕ
- 16 [109]
УДРЕТЕ КАДЕ ШТО БОЛИ:
СТРАТЕГИЈА НА ГРАВИТАЦИСКИ ЦЕНТАР
- 17 [113]
ЦЕЛОСНО ПОРАЗИ ГИ НЕПРИЈАТЕЛИТЕ:
СТРАТЕГИЈА ПОДЕЛИ И ВЛАДЕЈ
- 18 [117]
ОТВОРЕТЕ ГИ И НАПАДНЕТЕ ГИ ВАШИТЕ
ПРОТИВНИЦИ ВО СЛАБОТО КРИЛО
СТРАТЕГИЈА НА СТРАНИЧЕН УДАР
- 19 [121]
ОПКОЛЕТЕ ГО НЕПРИЈАТЕЛОТ:
СТРАТЕГИЈА НА УНИШТУВАЊЕ
- 20 [125]
ДОВЕДЕТЕ ГИ НЕПРИЈАТЕЛИТЕ ДО СЛАБОСТ:
СТРАТЕГИЈА ЗРЕЛ-ЗА-ЖЕТВА
- 21 [133]
ПРЕГОВАРАЈТЕ ДОДЕКА СТЕКНУВАТЕ ПРЕДНОСТ:
СТРАТЕГИЈА НА ДИПЛОМАТСКА ВОЈНА

22 [139]
НАУЧЕТЕ КАКО ДА ГИ ДОВЕДЕТЕ РАБОТИТЕ ДО
КРАЈОТ:
СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЛЕЗ

ДЕЛ V: НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО (ВАЛКАНО) ВОЈУВАЊЕ

23 [147]
ИСТКАЈТЕ НЕВИДЛИВА СМЕСА ОД ФАКТИ И
МИТОВИ:
СТРАТЕГИИ ЗА ЗБУНУВАЊЕ

24 [155]
ЗАЗЕМЕТЕ ЛИНИЈА НА НАЈНЕОЧЕКУВАНО:
СТРАТЕГИЈА НА ВООБИЧАЕНО-НЕВООБИЧАЕНО

25 [163]
ЗАЗЕМЕТЕ НАЈВИСОКА МОРАЛНА ТОЧКА:
СТРАТЕГИЈА НА ПРАВЕДНОСТ

26 [167]
НЕГИРАЈТЕ ГИ МЕТИТЕ:
СТРАТЕГИЈА НА ПРАЗЕН ПРОСТОР

27 [173]
НАПРАВЕТЕ ДА ИЗГЛЕДА КАКО ДА РАБОТИТЕ
ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУГИТЕ, ДОДЕКА ГИ
СПРОВЕДУВАТЕ СОПСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ:
СТРАТЕГИЈА НА СОЈУЗНИШТВО

28 [179]
ДАЈТЕ ИМ НА ВАШИТЕ РИВАЛИ ДОВОЛНО ДОЛГО
ЈАЖЕ ЗА ДА МОЖАТ САМИТЕ ДА СЕ ОБЕСАТ:
СТРАТЕГИЈА НА ЧЕКОР ПОНАПРЕД

29 [185]

**ЈАДЕТЕ ВО МАЛИ ЗАЛАЦИ:
СТРАТЕГИЈА НА КОМПЛЕТИРАНА АКЦИЈА**

30 [189]

**НАВЛЕЗЕТЕ ВО УМОТ НА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ:
СТРАТЕГИИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА**

31 [195]

**УНИШТИ ОД ВНАТРЕ:
СТРАТЕГИЈА НА ВНАТРЕШЕН ФРОНТ**

32 [201]

**ДОМИНИРАЈТЕ ДОДЕКА ОСТАВАТЕ ВПЕЧАТОК ДЕКА
СЕ ПОКОРУВАТЕ:
СТРАТЕГИЈА НА ПАСИВНА АГРЕСИВНОСТ**

33 [209]

**ПОСЕЈТЕ НЕСИГУРНОСТ И ПАНИКА ПРЕКУ
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ТЕРОР:
СТРАТЕГИЈА НА ЛАНЧЕНА РЕАКЦИЈА**

ДЕЛ

I

САМОУПРАВУВАНА ВОЈНА

Војна или било кој облик на судир се води и победува со помош на стратегија. Вашиот ум е почетната точка на сите војни и сите стратегии. Умот кој лесно се обзема од емоции, кој е вкоренет во минатото наместо во сегашноста, кој не може јасно и нужно да го види светот, ќе создаде стратегии на кои секогаш ќе им недостасува белег.

За да бидете вистински стратег, мора да направите три чекори. Прво, станете свесни за слабостите и болките кои можат да го ограничат вашиот ум, искривувајќи ја неговата стратешка моќ. Второ, објавете си некаков вид војна самите на себе за да се натерате да се помрднете од местото. Трето, водете немилосрдна и постојана битка со непријателите во себе употребувајќи смислени стратегии.

Следните четири поглавја се дизајнирани за да ви помогнат да ги освестите збрките кои најверојатно цветаат во вашиот ум токму сега и да ве вооружат со конкретни стратегии за нивно елиминирање.

